

Бесплатен примерок

ОПШТИНА АЕРОДРОМ



| Број 61 | Година IX | ноември - декември 2014 г. | Весник на Општина Аеродром

**НОВИОТ ТРЕНЕР НА МЗТ
ДЕБИТИРАШЕ СО ПОБЕДА** стр.3

**ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
ВО НОВО ЛИСИЧЕ** стр.4-5



СОДРЖИНА

НОВИОТ ТРЕНЕР ДЕБИТИРАШЕ СО ПОБЕДА.....	3
АКТИВНОСТИ	4 - 15
СИД НА КРЕАТИВНИ ФОТОГРАФИИ.....	16 - 17
ОБРАЗОВАНИЕ	18 - 19
ЗД АНИМИРАН ФИЛМ	20
ЗАБАВА	21
ЗДРАВЈЕ	22 - 23
ЖИВОТ.....	24 - 25
СПОРТ	26 - 29
ПИСМА	30
ИНФО	31

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ:

- **Одделение за даноци, такси и други приходи и Данок на имот** – секој работен ден од 08:30 до 11:30 часот
- **Одделение за урбанизам** – понеделник и вторник од 09:00 до 11:00 часот
- **Комунално одделение** – понеделник од 15:30 до 16:30 часот, четврток и петок од 08:30 до 09:30 часот

Првиот број на весникот „Аеродром“ излезе во јуни 2006 година
Весникот излегува како двомесечник

Редакција
м-р Маја МАНЧЕВСКА
м-р Милена СТЕФАНОВСКА
Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Уредува
Одделение за односи со јавноста
и меѓународна соработка

Лектор
Билјана КОЧОСКА-ТОДОРОВСКА

Дизајн
Кристина Јорданова
Даниела Чабукowska

Издава
Општина Аеродром

Градоначалник
Ивица Коневски

Печати
Графички центар-Скопје

тираж 30.000 примероци

телефон: 2401 516
факс: 2401 546

e-mail: vesnik@aerodrom.gov.mk
www.aerodrom.gov.mk

Адреса:
Венијамин Мачуковски 6,
1000 Скопје

Врбица Стефанов го презеде кормилото на „МЗТ Скопје - Аеродром“

НОВИОТ ТРЕНЕР ДЕБИТИРАШЕ СО ПОБЕДА

Кошаркарскиот тим на „МЗТ Скопје – Аеродром“ го сефтоса новиот спортски центар „Јане Сандански“ со победа над екипата на „Задар“ со 72:58 кошеви на 7-ми октомври како прв домашен натпревар во новата сезона на АБА лигата.

Веќе на 18-ти октомври сино – белите кошаркари стигнаа до вториот триумф во АБА лигата, инаку прв под водство на новиот тренер Врбица Стефанов, откако убедливо го совладаа тимот на Шолнок со резултат 74 : 58.

По израмнетите три четвртини и минималното водство, во послед-



ниот период избраниците на Врбица Стефанов конечно се разиграа и на-

метнаа ритам којшто гостите од Унгарија едноставно немаа сили да го следат, па МЗТ на крајот забележа убедлив триумф.

„Сите се бодреа еден со друг, сите бевме и тренери и играчи во исто време, сите во салата ја посакуваа победата, а енергијата ја црпевме од трибините, со максималната поддршка од навивачите. Се потврди она што го говорев, дека не треба да се исправаат премногу детали, туку едноставно да се создаде позитивна атмосфера за да се дојде до триумф“, изјави тренерот Стефанов на крајот од мечот.



ПУШТЕНА ВО УПОТРЕБА НОВАТА И



ИНФРАСТРУКТУРА ВО НОВО ЛИСИЧЕ



На 10.10.2014 година на влезот кај новите згради покрај булеварот „Февруарски поход“ во Ново Лисиче градоначалниците на Град Скопје и на Општина Аеродром, Коце Трајановски и Ивица Коневски, свечено ја пуштија во употреба новата инфраструктура.

„Реализацијата на проектот значи полесен пристап и поврзување на новите станбени објекти со булеварот „Февруарски поход“ и оплеменување на просторот“, изјави градоначалникот Коневски, објаснувајќи дека потребата од изградба на комплетно нова инфраструктура се појави поради сè поголемиот број нови објекти во овој дел од Општината.

Проектот опфати изградба на комунална инфраструктура, поточно околу два километри атмосферска и околу два километри фекална канализација, како и еден и пол километар водоводна мрежа.

Исто така, се асфалтираше улицата паралелна со булеварот „Февруарски поход“ на вкупна површина од околу 20.000 квадратни метри, со тротоари на вкупна површина од околу 5.500 квадратни мет-

ри, како и изградба на паркиралишта со околу 1.000 нови паркинг - места.

Од булеварот „Февруарски поход“, пак, се изгради влез кон новата проектирана улица со цел да се поврзат станбените објекти на оваа улица.

Нови линии за јавно осветлување се поставија покрај улиците и меѓу новоизградените станбени згради и тоа со вкупна должина од околу 2 километри со стотина сијалични места.

За целиот проект Општина Аеродром издвои околу 120 милиони денари од својот Буџет.

Градоначалникот Трајановски го поздравил овој голем проект на Општина Аеродром и рече дека Градот Скопје преку своето јавно претпријатие „Паркови и зеленило“ ќе придонесе за уредување на парковското зеленило околу сообраќајниците и меѓу зградите на 13.000 квадратни метри со современ начин на наводнување, со цел на граѓаните кои се вселуваат во новите згради да им се овозможат што попријатни услови за живеење.

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СПОРТСК ЦЕНТАР „АЕРОДРОМ“



О ИГРАЛИШТЕ ВО РЕОНСКИ



Во дворот на ОУ „Александар Македонски“ е изградено ново повеќенаменско спортско игралиште наменето за граѓаните на Реонски центар „Аеродром“.

Ова е дел од проектот „100 повеќенаменски игралишта“ како инвестиција на Влада на Република Македонија, но и Општина Аеродром до сега има изградено повеќе од 20 вакви повеќенаменски спортски игралишта во другите населби.

Сите игралишта во Општина Аеродром граѓаните можат да ги користат бесплатно, па дури и во вечерните часови, со оглед на фактот што се осветлени. Општината ќе продолжи да гради вакви спортски терени на сите оние места каде што недостасуваат сè со цел жителите на општината да имаат каде да спортуваат.

На конкретното спортско игралиште може да се игра ракомет, фудбал и кошарка.

Вкупната површина на повеќенаменското игралиште заедно со обиколната патека изнесува 1.300 квадратни метри и содржи два гола за мал фудбал и ракомет, како и четири коша.

Игралиштето е оградено со транспарентна жичана ограда висока шест метри и е целосно осветлено за да може рекреативно да се користи и во вечерните часови.

Исто така, предвиден е паркинг-простор за околу 20 возила, а дворот на училиштето е партерно уреден со пешачки патеки, клупи за седење и канти за отпадоци, како и тревници, цвеќиња и друг вид хортикултурно уредување поврзано со автоматски систем за наводнување. На тој начин, заедно со скулптурата на Александар Македонски која е поставена во дворот како патрон на училиштето, тоа доби уреден и современ изглед.

УСПЕШНО ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИОТ ДЕН НА ПРВАТА ПОМОШ



Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Општина Аеродром и Министерството за внатрешни работи, на 13-ти септември организира манифестација за одбележување на Светскиот ден на првата помош пред ТЦ „Бисер“.

Целата манифестација беше проследена од многу учесници, како и случајни минувачи, а екипите на првата помош претставуваа реалистични повреди, како и начините на укажување помош при некоја незгода.

Исто така, полицијата за време на акцијата ги запираше возилата кои во тој момент поминуваа на булеварот „Јане Сандански“ и на возачите им беа презентирани повреди и укажување прва помош на повредените.

САЊА ПЕТРОВСКА НОВА СОВЕТНИЧКА ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



На 25-та седница на Советот на Општина Аеродром, која се одржа на 18.9.2014 година, беше верификуван мандатот на новата членка на Советот, Сања Петровска, од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „За подобра Македонија“.

Новата советничка доаѓа на

местото на Јасминка Дамчевска, која стана пратеничка на последните парламентарни избори.

Сања Петровска е магистер за софтверски инженеринг и работи во Министерството за информатичко општество и администрација.

БЕСПЛАТНА РАБОТИЛНИЦА ЗА БРЕМНОСТ И ПОРОДУВАЊЕ

На 4.9.2014 година во просториите на Домот на хуманитарни организации „Даре Џамбаз“ се одржа едукативна работилница на тема „Најзначајните информации за бременоста и породувањето“.

Едукативната работилница беше наменета за бремените жени и нивните партнери, со цел да се запознаат со сите аспекти на бременоста и породувањето, како и за мла-



дите кои допрва ги чека одлуката за формирање семејство, кои треба да се запознаат со основните информации за бременоста, за да имаат посакувана и планирана бременост кога за тоа ќе бидат подготвени.

Работилницата, кој беше бесплатна, ја организира Здружението за грижа и едукација на бремените жени, мајки и деца „Лулка“.

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА БУЛЕВАРОТ „ТРЕТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА“



На 8.9.2014 година на свечен начин беше пуштен во употреба проширениот и реконструиран булевар „Трета македонска бригада“.

Со проширувањето и реконструкцијата на булеварот „Трета македонска бригада“ ќе се решат секојдневните проблеми со сообраќајниот метеж во овој дел од општината, како и на луѓето што работат во околните објекти. Проширувањето на оваа сообраќајница ќе овозможи побрза сообраќајна комуникација со другите делови од општината и со центарот на градот, а од друга страна ќе ја зголеми и сообраќајната безбедност.

Инаку, булеварот „Трета македонска бригада“, која претставу-

ва важна сообраќајна артерија што го поврзува центарот на градот со Општина Аеродром, се прошири и реконструира од крстосницата со булеварот „Србија“ до крстосницата со улицата „Никола Карев“ и се трансформира во поширок булевар, со уредени тротоари, зеленило и ново осветлување.

Со проширувањето булеварот „Трета македонска бригада“ доби 4 коловозни ленти, по две во секоја насока, и средишно зеленило со ширина од 5 метри. Од двете страни на новоформираната сообраќајница се изградија тротоари со бекатон плочки.

На оваа делница, исто така, е поставена и атмосферска канализација во должина од 1.300 метри. За

овој капитален проект Град Скопје издвои 133 милиони денари.

„Овој проект е уште една потврда за континуираната работа на Градот Скопје за подобрување на животот во Скопје, за подобрување на сообраќајните врски во градот, зголемување на безбедноста во сообраќајот и за намалување на метежот“, изјави градоначалникот на Град Скопје, Коце Трајановски.

Премиерот Никола Груевски изрази задоволство од континуираните напори на Град Скопје да воведат ред во сообраќајот, со оглед на фактот што последните пет години Градот доби десетина нови и пошироки булевари, кружни текови и катни гаражи.

„ЕВРОПСКА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ



шаци во сообраќајот и како правилно да поминуваат на пешачки премин.

На 22-ри септември, пак, дечињата од градинката „Буба Мара“ симболично го одбележаа меѓународниот ден без автомобили кога со своите велосипеди и тротинети возеа низ детската улица „Тоше Проески“, делеа еко-пораки на минувачите, а потоа цртаа на асфалт.

Општина Аеродром се приклучи кон одбележувањето на „Европската недела на мобилност 2014“ со цел да се подигне јавната свест кај граѓаните за зголемена употреба на алтернативните форми на сообраќај, како пешачење, велосипедизам, користење јавен превоз, како и подобрување на безбедноста на пешаците и велосипедистите во сообраќајот.

По тој повод на 19-ти септември во ОУ „Блаже Конески“ се организира едукативно предавање за запознавање на учениците, кои како пешаци и велосипедисти учествуваат во сообраќајот, со основните правила и прописи во сообраќајот. Притоа се изведе и практична вежба на улица со цел учениците да научат повеќе за безбедноста на децата како пе-

Исто така, на 22-ри септември учениците од VI1 одделение од ОУ „Горѓија Пулевски“ заедно со наставникот по физичко и здравствено образование доброволно се вклучија во одбележувањето на „Европската недела на мобилност 2014“ и по тој повод возеа велосипеди од СЦ „Јане Сандански“ до хотелот Александар Палас и назад до училиштето.



НАД 5.000 АЕРОДРОМЦИ СЕ ЗАБАВУВАА НА КЕЈОТ НА ВАРДАР



На 7.9.2014 година од 20:00 часот до раните утрински часови се одржа традиционалниот музички фестивал „Слободна зона“ (Free Zone) под мостот „Близнаци“ покрај кејот на реката Вардар во Ново Лисиче

На фестивалот над 5.000 аеродромци се забавуваа со настапите на Бора Чорба, Диџеј Ник Капа – Диџеј Сет, Марко Логаут, Фјучр Инк и Диџеј Че.

Влезот на музичкиот фестивал, чиј покровител е Општина Аеродром, беше слободен за сите посетители. Атмосферата на фестивалот може да се види од фотографиите.



Акција на Министерството за труд и социјална политика

СМЕСТУВАЊЕ ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО



Општина Аеродром се придружува на повикот на Министерството за труд и социјална политика за сместување деца во згрижувачко семејство како акција под мотото „На секоје дете му е потребно семејство“.

Сместувањето во згрижувачко семејство претставува форма на заштита, која овозможува грижа за лице кое има потреба да има семејство. Згрижувач може да биде секој оној, кој сака да им помогне на децата што се наоѓаат во тешки услови и поминуваат лоши моменти, секој кој сака да пружи љубов, нега, грижа и внимание.

Како згрижувач треба да се исполнат и законските критериуми во однос на возраста, образованието, здравствената состојба, материјалните и станбените услови, како и моралната подобност.

Пред да се стане згрижувач се поминува обука во Центарот за социјални работи, се добива

и стручна помош и поддршка од страна на стручниот тим на центарот, а се добива и право на паричен надомест за згрижувач.

Повеќе информации околу акцијата на Министерството за труд и социјална политика може

да се добијат во Центарот за социјални работи, на веб-страницата на Министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk, на електронската адреса zgrizuvanje@mtsp.gov.mk, како и на бесплатниот телефонски број 15 505.

ШТО ЗНАЧИ СМЕСТУВАЊЕ ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО

Сместување е згрижувачко семејство претставува форма на заштита која овозможува грижа за лице кое има потреба да биде во Вашето дома, масно со Вашето семејство.

ШТО ДОБИВАТЕ КАКО ЗГРИЖУВАЧ

- Обука
- Стручна помош и поддршка од страна на стручниот тим на центарот за социјална работа
- Паричен надомест (надомест за трошоците за сместеното лице и надомест за згрижување)
- Право на паричен надомест за згрижување

Согласно Законот за социјална заштита и физично лице може самостојно да врши професионална дејност – сместувајќи лице во згрижувачко семејство, доколку исполнува одредени услови.

На секоје ДЕТЕ му е потребно СЕМЕЈСТВО



КОЈ ИМА ПРАВО НА СМЕСТУВАЊЕ ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО

Во згрижувачко семејство можат да се сместат:

- дете без родители и дете без родителска грижа до оспособувањето за самостоен живот и работа, а најдолго до завршување на средно образование, односно шест месеци по завршување на средното образование, ако не постојат можности згрижувањето и воспитувањето да се обезбеди на друг начин;
- дете со воспитно-социјални проблеми (злоставувано, занемарено и социјално необезбедено дете) и дете жртва на семејно насилство;

КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ

Ако сакате да бидете згрижувач и да поведете Вашето дома за некое дете, може да се информирате во Центарот за социјална работа во Вашата општина, на веб-страницата на Министерството за труд и социјална политика www.mtsp.gov.mk, на е-маил адресата zgrizuvanje@mtsp.gov.mk и на бесплатниот телефонски број 15 505.

- малолетен сторител на кривично дело или прекршок

- лице со умерени и тешки пречки во менталниот развој, лице со длабоки пречки во менталниот развој и лице со тешка телесна попреченост на кое му е потребно трајно згрижување и нега.

За Вашата подобност за згрижување проценува и одлучува стручен тим од центарот за социјална работа надлежен за Вашата општина каде живее.



КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ ЗГРИЖУВАЧ

Згрижувач може да бидете вие кои сакате да им поможете на децата кои се наоѓаат во моментално тешки услови и поминуваат лоши моменти, вие кои сакате да пружите љубов, нега, грижа и внимание. Се разбира дека како згрижувач треба да ги исполните и законските критериуми во однос на:



возраста, образованието, здравствената состојба, материјалните и станбените услови и моралната подобност.

Пред да се згрижуваат да бидете згрижувач, добро размислете за како дете сте подготвени да се грижете, а потоа заедно со стручниот тим од центарот согласно Вашите капацитети ќе се направат соодветен избор на дете кој ќе биде сместено во Вашето семејство.

Пред да станете згрижувач ќе поминете обука во центарот за социјална работа, обука со која ќе ги поведете Вашите знаења и ќе ставите нови знаења.

Вие како згрижувач нема да бидете претпоставени сами да се грижите за детето кое е сместено во Вашето дома.

Во чекот на згрижувањето ќе имате поддршка од стручниот тим од центарот за социјална заштита.

ПРЕТСТАВНИЧКА НА ФРАНКФУРТСКАТА ПОЛИЦИЈА ЈА ПОСЕТИ ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На 1.10.2014 година градоначалникот Ивица Конески ја прими во посета претставничката на Франкфуртската полиција Кристен Шелтон, придружувана од командирот на ПСОН „Аеродром“ Орце Јовановски.

Средбата се реализира во рамки на Меѓународната полициска асоцијација, а целта на посетата беше размена на полициски службеници и размена на искуства, како и дружење на полицајците од целиот свет.

Кристен Шелтон, која работи на превенција на криминалот и е специјализирана за дизајн на околината, во текот на разговорот рече дека е воодушевена од Аеродром и од хигиената во општината, која претставува огромен дел во спречувањето на криминалот.

По средбата со градоначалникот, претставници од Општина Ае-

родром гостите ги прошетаа низ Општината.



РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТКА НА БАБОТНА ПЕЧКА



На 5-ти и 6-ти октомври во рамки на креативната лабораторија посветена на дизајнирање визио-

нерски концепти за одржлива иднина, беше организирана теоретска и практична обука за изработка на баботна печка (Rocket stove).

Баботна печка е уред за ефикасно согорување на цврсто гориво и акумулација на произведената топлина. Овој вид согорување не емитура јаглерод моноксид и во однос на согорувањето

во други печки, заштедува гориво од 50 до 85 отсто.

Работилницата ја водеше искусниот дизајнер и градител на баботни, сидани печки и грејни системи на овој принцип, Ричард Милошевски.

Повеќе информации за оваа и за темите на наредните работилници може да се добијат на телефонскиот број 077/857-517 или во седиштето на меѓународната мрежа „Унавизион“ (Una Vision), која во соработка со Општина Аеродром ги организира обуките.

ЧЕТВРТА МЕЃУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА РОТВАЈЛЕРИ



На 20-ти септември во паркот со авион во Ново Лисиче се одржа

4-та специјализирана меѓународна изложба за ротвајлери „Macedonian Klub Siieger 2014“.

моција на македонската кинологија, како и промоција на расата ротвајлер.



Оваа манифестација наиде на голем одсив кај жителите на Општина Аеродром, кои со своите семејства ја посетија манифестацијата и уживаа во она што можеа да го видат на изложбата.

Инаку, гости и изложувачи на кучиња покрај од Македонија, имаше од повеќе европски држави, меѓу кои Србија, Бугарија, Грција, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Романија и Шпанија.

Целата на изложбата е про-



ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СЛОНЧЕ“



Од 1-ви септември во просториите на ПОУ „Гоце Делчев“ во Долно Лисиче во Општина Аеродром почна со работа новиот центар за ран детски развој „Слонче“, кој работи во состав на ЈУДГ „Буба Мара“.

Дечињата со огромно внимание и воодушевување го разгледуваа просторот наменет токму за нив. Деца-

та на возраст од 3 до 6 години од Долно Лисиче имаат можност да посетуваат предучилишна програма, со цел да им се обезбеди правилен психо-физички и социо-емотивен развој.

Центарот за ран детски развој Општина Аеродром го отвори во соработка со УНИЦЕФ во рамки на иницијативата „Првите 5 се најважни на свет“.



„ИГРИ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

На 2.10.2014 година во ОУ „Блаже Конески“ Општина Аеродром во соработка со Федерацијата за рекреативен спорт Скопје, организираше игри без граници за децата од училишна возраст. Претходните денови пак, игри без граници беа организирани и за децата во ОУ „Љубен Лапе“ и во ЈОУДГ „Буба Мара“, „Пчелка 1“ и „Пчелка 2“.

Со ова Општина Аеродром се приклучи кон одбележувањето

на неделата на движењето, со цел децата уште од мали да развиваат спортски и натпреварувачки дух.

Инаку, овој настан е реали-

зиран со поддршка на Агенцијата за млади и спорт и Меѓународната асоцијација за спорт и култура, ИСЦА од Копенхаген.



Драги читатели, Општина Аеродром од неодамна Ви нуди можност на овие страници од весникот да го покажете својот креативен дух претворен во Ваши фотографии. Токму овој простор од весникот е посветен на сите тие што сакаат и умеат да фотографираат или, пак, поседуваат прекрасни фотографии. Прифатливи се фотографиите со кои ќе ја претставите Општина Аеродром, природа, пејзажи, фотографии од Вас снимани во неа, од Вашите најслатки, најоткачени и најсреќни деца, миленичиња, оние кои Ви ја смеат душата, едноставно, сè што мислите дека е интересно и заслужува место во овој весник.

Старите фотографии од Општина Аеродром ќе бидат објавени со посебно задоволство! Фотографиите можете да ги испраќате на електронската адреса на весникот:

vesnik@aerodrom.gov.mk

ЗАДОЛЖИТЕЛНО!

ПОКРАЈ ФОТОГРАФИЈАТА, ТРЕБА ДА СЕ НАВЕДЕ НАСЛОВОТ, ЛОКАЦИЈАТА И ИМЕТО НА АВТОРОТ.



„Есен во Аеродром“ - Алекс Спасов



„Св. Апостол Петар и Павле“ - Јасмина Трошанска

**СИД НА
КРЕАТИВНИ
ФОТОГРАФИИ**



„По циклонот“ - Стефан Петровски



„Небо над Аеродром“ - Роберт Колев



„Нашата прекрасна општина“ - Дани Николовска



„Невреме над стадионче“ - Ангела Зафировска



„Црвена“ - Самир Мемедов



„Летна пица“ - Игор Пејиќ

„СРНИЧКИТЕ“ ОДГЛЕДУВААТ И КОНСУМИРААТ ЗДРАВА ХРАНА

Дечињата од градинката „Срничка“ заедно со воспитниот кадар на градинката почнаа со процес на одгледување и конзумирање здрава храна, како дел од планираните едукативни содржини во рамки на Програмата за едукација на деца од предучилишна возраст.

За таа цел во дворовите на објектите „Изворче“ и „Чекорче“ се поставени пластеници, во кои ќе се

одгледуваат различни растителни култури во текот на целата година.

Целта на оваа активност е дечињата уште од најрана возраст да научат што е здрава и разновидна храна, зошто треба да се хранат правилно, како и тоа дека физичката активност и конзумирањето здрава храна позитивно влијаат на имунитетот и нивното здравје.



ДЕЦАТА ОД АЕРОДРОМ ЗАСАДИЈА ДРВЈА ЗА МИР



Децата од градинката „Срничка“ се вклучија во акцијата „Засади дрво за мир!“, со што станаа дел од светската кампања во која се вклучуваат повеќе од 5.000 училишта и градинки од 120 земји од целиот свет, за мир и по-

добра животна околина. Садењето дрвја ги симболизира надежта и трајноста на животот.

Настанот со садење дрвја во дворовите на градинките ги поврзува децата од целиот свет, насочувајќи ги кон прашања од областа на животната средина. Најважно е што ова акција го промовира образованието за мир и ја зголемува свесноста на децата и учениците за важноста на дрвјата и шумите во светски рамки.

На овој симболичен начин со садење дрвја се означиле и 21-

ви септември, Светскиот ден на мирот на Обединетите нации. По тој повод и учениците од ОУ „Браќа Миладиновци“ во училишниот двор насадија 5 чемпреси и 1 листопадно дрво.



УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“ ГО ОДБЕЛЕЖАА ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЈАЗИЦИТЕ

На 27.9.2014 година учениците од ОУ „Лазо Ангеловски“ покрај прославата во училиштето, се приклучија и на прославата на Европскиот ден на јазиците организирана од СГУ „Јосип Броз Тито“ и Асоцијацијата на наставници по англиски јазик и книжевност на Република Македонија, а во соработка со Министерството за образование и наука и ЕУ Инфо центарот.

Во рамките на прославата учениците учествуваа во две ак-



тивности: спојување на поговорки од различни јазици и трка во која требаше да погодат на кој јазик припаѓа однапред даден збор и да го стават на соодветното место за тој јазик. Ученици од ОУ „Лазо Ангеловски“ покажаа вистински натпреварувачки дух и се забавуваа заедно со другите учесници во овој настан и изразија задоволство што имаа можност да учествуваат на еден ваков настан.

Активности на „бубамарите“

ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА!

Децата од градинката „Буба Мара“, клон „Пчелка 2“, на 16.9.2014 година со посета на Општина Аеродром го одбележаа Меѓународниот ден за заштита на озонската обвивка. По тој повод беа организирани неколку работилници, на кои се пи-



шуваа пораки, преку кои се апелира за подигнување на свеста кај луѓето за чување на планетата Земја, заштита на животната средина и почиста околина.



МУЗИЧКА ПРИРЕДБА ЗА ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

Дечињата од големите групи од ЈУДГ „Буба Мара“ по повод Денот на независноста на Република Македонија, 8-ми септември, одржаа

музичка приредба, со која воедно им посакаа и добредојде на нивните нови другарчиња во градинката.

СКОПЈЕ НИЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ



На 25.9.2014 година децата од ЈУДГ „Буба Мара“ во рамки на проектот „Градот низ детските очи“ го посетија Музејот на Град Скопје и плоштадот Македонија во придружба на воспитувачи, родители и водич од Музејот на Град Скопје.

Децата ги разгледаа знаменитостите на

Скопје, а потоа имаа можност своите знаења и впечатоци да ги пренесат преку цртежи. Понесени од впечатоците децата заедно со водичот се упатија кон плоштадот Македонија каде приказната за Скопје продолжи.

Оваа посета е дел од проектот што се реализира со сите големи групи во ЈУДГ „Буба Мара“ во соработка со Министерството за труд и социјална политика.

УЧЕНИЧКА ОД ОУ „ГОРГИЈА ПУЛЕВСКИ“ ДОБИ ПРИЗНАНИЕ НА ЛИКОВНИОТ НАТПРЕВАР ВО ЧЕШКА

На 23.9.2014 година во Националната галерија Чифте Амам, Јована Цветановска, ученичка од ОУ „Горѓија Пулевски“, доби високо признание – диплома за своето дело на Меѓународниот детски ликовен натпревар „Лидице 2014“, Република Чешка. Наградите ги додели амбаса-

дорот на Република Чешка во Република Македонија, Мирослав Рамеш, по повод националните празници на Република Чешка.



Замрзнати (Frozen)

МАГИЧНА БАЈКА ЗА СИЛАТА НА СЕСТРИНСКАТА ЛЪУБОВ

Филмот „Замрзнати“ е инспириран од бајката на Ханс Кристијан Андерсен „Снежната кралица“ и претставува неверојатна анимирана комедија, интересен мјузикл со прекрасни песни, интересни сцени, необични ликови кои ќе го задржат вашето внимание до самиот крај

„Замрзнати“ е неверојатна анимирана комедија, интересен мјузикл со прекрасни песни, интересни сцени, необични ликови, кои ќе го задржат вашето внимание до самиот крај, а во оние моменти кога ќе помислите дека можете да предвидите што следно ќе се случи, приказната добива сосема друг правец и неочекуван пресврт.

А н и м а ц и ј а т а „Замрзнати“ е инспирирана од бајката на Ханс Кристијан Андерсен „Снежната кралица“.

Станува збор за скандинавската принцеза Ана, која по подолго време повторно ќе се поврзе со својата постара сестра, кралицата Елза.

Кралицата Елза има моќ со своите раце сè да претвора во



мраз, а тоа е всушност и главната причина поради која двете сестри уште од мали биле раздвоени.

На крунисувањето на Елза таа ќе предизвика долга зима, не можејќи да ја контролира својата моќ. Замрзнувајќи сè таа ќе го уништи нејзиното кралство.

По немилиот настан Елза заминува и си создава ново снежно царство „Арендел“, додека нејзината сестра,

бестрашната оптимистка Ана тргнува во потрага по својата сестра.

Ана се впушта во едно епско патување, каде што ќе се сретне со сме-

лиот Кристоф и неговиот пријател миленик, ирвасот Свен. На заедничкото патување кон царството на вечната зима ќе се запознаат и со забавниот снешко Олаф, а ќе се судрат и со ледените сили на големото ледено чудовиште.

Олаф, Ана и Кристоф со сите сили до крај ќе се борат да го спасат царството и да ја убедат кралицата дека може да ја контролира својата вродена моќ да создава мраз и снег, поради која со години живее во страв.

Гласовите во филмот ги позајмуваат Кристен Бел, Идина Мензел, Џонатан Гроф и други.





Оние кои велат дека не е сè да се биде најдобар, никогаш нема да бидат најдобри.

ВИЦ НА МЕСЕЦОТ ОГЛАС

Млада 23 годишна скопјанка што живее во стан бара млад маж што живее во куќа за да можат да прават ајвар кај него во двор.

ПОРАКА ЗА УБАВ ДЕН

Еден ден сè ќе си дојде на свое место.

Дотогаш, издигни се над проблемите!
Смеј се низ солзите и не заборавај дека сè се случува со причина!



ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ ГРАФИТИ

Покрај класичните ѕидни графити како неизбежен декор во урбаните средини, некои нови дечки почнаа да изработуваат и тродимензионални графити. На сликата десно е прикажан уште еден пример на тродимензионален графит изработен на тротоар. Инвентивно, не ма што!



Животот не е марафон, туку серија на спринтови.



12 начини за намалување на главниот „виновник“ за сите болести ПОБЕДЕТЕ ГО СТРЕСОТ!

Во денешно време нè потресуваат многу работи. Едноставно не можеме да ги игнорираме лошите вести од весниците, од телевизијата или оние што ги слушаме од познаник или пријател. На работа доживуваме многу стресни работи, до нас доаѓаат многу информации, ограничени сме со рокови и сето тоа придонесува за зголемување на стресот.

На крајот, на сите им е потребна релаксација и ослободување од стресот.

Денес нека биде ден за ослободување од стресот за вас. Очекувајте уште овој ден нивото на стрес значително да се намали.

Еве неколку совети како да се ослободите од тензиите:



Дишете длабоко!

Вдишете длабоко. Задржете го воздухот. Сега полека издишете. Обидете се да изброите до 10 додека не го издишете целиот воздух. Потрудете се да почувствувате како тензијата излегува од вас заедно со воздухот што го исфрлате од себе. Повторете го ова 3 до 10 пати, колку и да е потребно...

Самомасирање!

Обидете се да ги измасирате своите рамења, врат, глава и долниот дел на телото. Ова навистина помага. Би било уште подобро кога

покрај себе би го имале партнерот, кој би го направил тоа за вас! Идеално би било кога би можеле да го опуштите секој мускул во телото, еден по еден, почнувајќи од стапалата па сè до главата.



Прошетајте!

Кога сте под голем притисок на работа, би било идеално да отидете на пауза од 5 минути и да прошетате околу зградата. Прошетката можете да ја комбинирате со длабоко дишење и со масажа, која ја спомнавме погоре. Ова е извонреден начин да се ослободите од тензиите и да се фокусираат на нешто друго.



Вежбајте!


Би било добро да се разбудите еден час порано од вообичаеното и да отидете некаде на пливање пред работа. Освен тоа можете да возите велосипед, да отидете на трчање (кратко или долго). Вежбањето ќе ви помогне

да имате мир и време за себе и да им се препуштите на своите мисли.



Излезете надвор!

Некогаш е доволно само да излезете надвор со шолја кафе и да се препуштите на уживање во природата. Уживајте во убавините на она што го гледате околу себе. Додека сте надвор истегнете се, дишете длабоко и опуштете се.



Водете љубов!

Универзален начин за ослободување од стресот. И вистински делува!



Земете слободен ден!

Едноставно препуштете се на себе, направете пауза и централирајте се само на себе. Ќе видите колку е смирувачки. Не трошете го овој ден за извршување административни работи, има-

те 364 дена за да се посветите на тоа – ова е само ваш ден.



Медитирајте!

Не мора да се бавите со медитација за да си дозволите кратка сеанса која ќе ве опушти. Само седнете на некое мирно место, затворете ги очите, опуштете се и сконцентрирајте се на дишење – на воздухот кој влегува и излегува од телото. Кога ќе се појават некои други мисли (а сигурно ќе се појават) едноставно прифатете ги (не се обидувајте да ги „истерате“ на сила) и продолжете да се фокусирате на дишење. Ова правете го додека можете, на крај неколку пати вдишете прочистен воздух и ќе се почувствувате како нова личност.



Читајте!

Препуштете и се на книгата која ќе ве обземе и ќе ве одведе на некое сосема друго место, избере-те четиво по желба.

Сакајте!

Поминете повеќе време со семејството или некои драги личности. Едноставно учествувајте во

нивниот ден и дозволете им и тие да бидат дел од вашиот. Тие се сè што е навистина важно и некогаш е добро да се потсетите на тоа.



Исклучете се!

Исклучете ги телефонот, компјутерот и сè што ве поврзува со надворешниот свет, макар и на кратко. Сите овие апарати го зголемуваат нивото на стрес. Заборавете на „on line“ светот!



Дремете!

Ова е омилена работа на многумина. Само 30 минути дневно е доволно да ги наполните батериите. Дремката е еден вид „restart“ копче за живот.

На овие 12 додадете ги и своите омилените методи за ослободување од стресот и опуштање, комбинацијата на некои од нив сигурно ќе го освежи вашиот дух.

Зависност од типот на канабис

„НЕ“ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Канабиноидите (марихуана и хашиш) предизвикуваат умерена или поинтензивна психичка зависност, не создаваат физичка зависност, нема апстиненцијални кризи, не создава толеранција



д-р Ставре Грамов, психијатар,
психијатриска ординација
„ПЗУ д-р Грамов“
(ЗЛО)УПОТРЕБА

Постојат историски записи дека индискиот коноп се користел пред 5.000 години п.н.е. Во современиот свет нивна масовна злоупотреба се забележува во 60-тите и 70-тите години на минатиот век во САД и била поврзана со хипи движењето. Потоа се шири во Ев-

ропа и другите континенти, а во Македонија масовна злоупотреба особено кај младите се забележува последниве 15 - 20 години.

Канабиноидите (марихуана и хашиш) се добиваат од индискиот коноп (*Canabis sativa*) кој претставува едногодишно двополно грмушесто растение. Успева на сите континенти, особено оние кои имаат умерена и тропска клима, вклучително и во Македонија. Расте како диво растение, а се одгледува и илегално во саксии, градини и плантажи. Марихуаната се добива од исушените листови, а хашишот од цветовите на растението. Во Македонија доминира марихуаната, која се пуши во цигара рачно изработена, најчесто помешана со тутун. Во жаргонот



на уживателите марихуана се нарекува „цоинт“, „ганџа“, „трева“.

ДЕЈСТВО ВРЗ ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ

Ефектот кај лицето се манифестира веднаш по вдишувањето на чаdot од цигарата, најсилно е изразен по 15 - 30 минути, а трае од 2 до 6 часа. Инаку, самиот психички ефект е индивидуален и зависи од личноста на уживателот, честотата на земањето, стажот на употреба, квалитетот на канабисот. Најчесто предизвикува еуфорија, зборливост, смеење, а подоцна поспаност. Сетилата како видот и слухот се менуваат, чувството за време и простор е искривено, се појавува општа моторна забавеност, паѓа вниманието, оштетени се сознајните процеси. Канабиноидите предизвикуваат умерена или поинтензивна психичка зависност, не создаваат физичка зависност, нема апстиненцијални кризи, не создава толеранција. Марихуаната многу ретко може да пре-



ЈА НА МАРИХУАНАТА!

дизвика остри минливи психички пореметувања слични на шизофренијата кај предиспонирани лица. Најсериозни последици се јавуваат кај лица кои марихуаната ја користат долго, во големи количини и кога ја комбинираат со други психоактивни супстанции.

ДЕЈСТВО ВРЗ ДРУГИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ

Покрај дејството врз централниот нервен систем канабисот делува штетно на белите дробови, па докажано е дека марихуаната дејствува поштетно од тутунот (не се користи преку филтер, чадот подлабоко се вовлекува и сл.). Чадот од марихуаната покрај канабиноидите, содржи и други штетни материи како разни етерични масла, јаглен моноксид, катран. Забележано е дека кај млади уживатели на марихуана кои комбинираат тутун и марихуана почесто се развива канцер на белите дробови, отколку кај пушачи само на тутун. Врз кардиоваскуларниот систем марихуаната делува со забрзување на срцевата работа за



50 проценти. Таа е особено штетна за лица, кои веќе имаат срцеви проблеми, како зголемен крвен притисок, коронарна срцева болест и слично. Забележано е дека марихуаната има штетно дејство и врз репродуктивниот систем. Така, кај мажите предизвикува намалување на нивото на тестостеронот и бројот на подвижни сперматозоиди, па така се зголемува ризикот од стерилитет и импотенција. Постојат студии кои покажале дека 20 проценти од мажите кои употребувале марихуана повеќе од 5 години се жалеле на импотенција. Се покажало дека марихуаната е особено опасна на тој план во периодот меѓу 12 - 17 година. Кај жените употребата на марихуана предизвикува зголемување на нивото на тестостерон со сите последици, а особено е штетна за бремените жени, бидејќи ја поминува плацентарната бариера. Покрај горенаведените штет-

ни ефекти врз органи и системи, марихуаната го намалува имуниот одговор, па овие лица се склони на чести инфекции.

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

Денес постои тренд за легализација на канабисот за медицински цели. Промени на законските регулативи за легализација на канабисот за медицински цели веќе се донесени во неколку сојузни држави во САД и Европа, а постојат и такви иницијативи во соседството (Хрватска, Србија). Нам ни останува да ги почекаме резултатите од научните испитувања за ваквите фрапантни резултати.

Од сето наведено јасно се наметнува одговорот околу прашањето за легализација на марихуаната. Иако марихуаната не предизвикува сериозни последици по општеството, тие се сериозни за поединецот кој ја користи, па затоа мојот одговор е НЕ! НЕ, особено за оние кои немаат медицински проблеми.



ОДРЖАН БЕСПЛАТЕН ЗУМБА ЧАС КАЈ АВИОНЧЕ!



На крајот од летото во паркот со авион „Аеродром“ во Ново Лисиче во непосредна близина на

кафулето „Писта“, фитнес клубот „Фит уан“ во соработка со Општина Аеродром организира беспла-



тен ЗУМБА фитнес час.

Целта на овој забавен ЗУМБА час беше да се заокружи летната сезона, а воедно да се најави почетокот на новата сезона, на еден интересен, весел, енергичен и поразличен од другите часови.

На бесплатниот ЗУМБА час кај познатото авионче се придружија и љубителите на ЗУМБА, фитнес и латино звуците од различна возраст и пол и ја поделија ЗУМБА енергијата.

Дрес кодот беше весели бои и ЗУМБА облека, а по часот дружењето продолжи во паркот.


МИЧУРИНЕЦОТ ФИЛИП ПЕТКОВСКИ СТАНА ПРВ СТРЕЛЕЦ НА ВАРДАР

ФК Вардар ова лето доведе неколку квалитетни засилувања, а во прв план изби фудбалерот кој се чини дојде на „мала врата“, речиси на проба, Филип Петковски.

Како најдобар стрелец во второлигашката конкуренција и како играч пред кој е светла иднина, Вардар реши да го задржи во своите редови, а сега тој е главен

стрелец на тимот.

Токму неговите голови придонесоа се чини Вардар уште во октомври полека, но сигурно да се подготвува за новата, осма прослава на шампионска титула. Петковски досега постигна шест голови и тоа сите решавачки за победа и три бода. Во Штип со Брегалница, потоа со Работнички, па со Пе-



листер, како и со Шкендија. Со тоа им ги затна устите на скептиците за неговиот потпис со Вардар.

Се најавува дека Петковски ќе добие нов, далеку поголем или потежок договор со црвено-црните. Нема сомневање дека младиот робусен голгетер, како што го нарекуваат, ова и тоа како го заслужи.

Инаку, Петковски е поранешен фудбалер на Тетекс, Металург, Хоризонт Турново и Работнички.



ЕКИПАТА НА ПАРТНЕР ДИЗАЈН ОСВОЈУВАЧ НА ТУРНИРОТ „СКОПЈЕ 2014“



добар играч и за најдобар стрелец беше прогласен Драган Петровиќ - Брус од тимот на првопласираната екипа, а Дарко Илиевски - Лебац од третопласираната екипа беше прогласен за најдобар голман.

Турнирот го организираа Општина Аеродром и Град Скопје, кои за победниците обезбедија награден фонд во висина од 300.000 денари.

На 17.9.2014 година со спектакуларен огномет во Спортскиот центар „Ново Лисиче“ се затвори годишното издание на турнирот во мал фудбал „Скопје 2014“.

Освојувач на турнирот е екипата на Партнер Дизајн кој со два бода разлика (3:1) ја победи екипата на Дени Кетеринг, а третото место го освои екипата на Спортска гостилница.

Во рамки на индивидуалните награди, за нај-



НИКОЛА И ДАМЈАН НАЈУСПЕШНИ КОШАРКАРИ ОД ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“



Учениците Никола Василевски (VIa) и Дамјан Гацов (VIб) од ОУ „Браќа Миладиновци“ покрај успешно завршените училишни обврски, со успех го претставуваат и училиштето на спортски план.

На последниот турнир за деца до 12 години кој се одржуваше во Краков, Полска, како членови на кошаркарскиот клуб „Јуниор“ го освоија првото место.

Исто така, учениците се закитија и со поединечни награди, Никола Василевски доби признание за најкорисен играч на турнирот и за најдобар поентер, додека Дамјан Гацов беше избран во најдобрата петорка на позицијата центар.



ТЕРМИНИ ЗА СПОРТ ВО

ОУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“							
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
16:00 - 17:00	одбојка – „Аеродром Воле“		одбојка – „Аеродром Воле“	одбојка – „Аеродром Воле“			
17:00 - 18:00	ракомет – „Кастратовиќ“	одбојка – „Аеродром Воле“	ракомет – „Кастратовиќ“		ракомет – „Кастратовиќ“		
18:00 - 19:00		игроорна – „ФА Вапцаров“		игроорна – „ФА Вапцаров“		пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“	пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“
19:00 - 20:00							аеробик – „Атлета“
20:00 - 21:00	пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“	пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“	пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“	пилатес, аеробик, зумба – „Фит Оне“	аеробик – „Сноуборд“		
20:00	аикидо – „Аикидо Хоши“		аикидо – „Аикидо Хоши“		аикидо – „Аикидо Хоши“		
21:00 - 22:00	аеробик – „Сноуборд“	аеробик – „Атлета“	аеробик – „Сноуборд“	аеробик – „Атлета“			

ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“					
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок
17:00 - 18:00					карате вештини – „КК Олимпик спорт“
18:00 - 19:30	карате вештини – „КК Олимпик спорт“		карате вештини – „КК Олимпик спорт“		
20:00 - 21:00		одбојка – ОК „Аеродром Волеј“		одбојка – ОК „Аеродром Волеј“	

ОУ „ГОРГИЈА ПУЛЕВСКИ“						
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота
17:30 - 18:30	ракомет – „Металург“		ракомет – „Металург“			
18:30 - 19:30	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	
18:30 - 19:30		игроорна – „Фолклорни бисери“		игроорна – „Фолклорни бисери“		
19:30 - 20:30	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	
19:30 - 20:30		мечување – „Ан Гард“		мечување – „Ан Гард“		
20:30 - 21:30	карате – „Аеродром“	аеробик и пилатес – „Боди Лајн“	карате – „Аеродром“	аеробик и пилатес – „Боди Лајн“	карате – „Аеродром“	аеробик и пилатес – „Боди Лајн“
20:30 - 21:30	боречки вештини и јога – „Јинг Јанг“		боречки вештини и јога – „Јинг Јанг“			

ОУ „ЉУБЕН ЛАПЕ“					
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок
17:30 - 19:30	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ
18:00 - 19:00	игроорна – КУД „Никола Вапцаров“		игроорна – КУД „Никола Вапцаров“		
19:30 - 20:30	ракомет – „Металург“	карате – КК „Самурај“	ракомет – „Металург“	карате – КК „Самурај“	карате – „Мак Вадо“
20:30 - 21:30	одбојка – ОК „Аеродром Волеј“	карате – „Мак Вадо“	одбојка – ОК „Аеродром Волеј“	кошарка жени - МЗТ	кошарка жени - МЗТ

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

ОУ „ЛАЗО АНГЕЛОВСКИ“							
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
10:00 – 14:00						кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ
14:00 – 15:00						одбојка – Фокс Волеј	
18:00 – 19:00						аеробик – „ФИТ ОНЕ“	пилатес – „ФИТ ОНЕ“
18:30 – 19:30	одбојка – Фокс Волеј		одбојка – Фокс Волеј				
18:30 – 19:30	игроорна – ФА „Вапцаров“		игроорна – ФА „Вапцаров“				
19:00 – 20:00							боречки вештини - Гладијатор
19:30 – 20:30	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ		
19:30 – 20:30	зумба – „ФИТ ОНЕ“	аеробик – „ФИТ ОНЕ“	пилатес – „ФИТ ОНЕ“	зумба – „ФИТ ОНЕ“			
20:30 – 21:30	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ	кошарка - МЗТ		
21:30 – 22:30	боречки вештини – Д Стронгест	боречки вештини - Гладијатор	боречки вештини – Д Стронгест	боречки вештини - Гладијатор			

ОУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“					
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок
16:00 -18:00		кошарка - МЗТ		кошарка - МЗТ	
18:00 – 21:00		јога – Центар за јога и личен развој		јога – Центар за јога и личен развој	
19:00 – 20:00	игроорна – ансамбл „Сонце“		игроорна – ансамбл „Сонце“		игроорна – ансамбл „Сонце“
21:00 – 22:00		модерни танци – студио „Break a leg“		модерни танци – студио „Break a leg“	

ОУ „АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“							
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок	сабота	недела
13:00 – 20:00	карате – КК „Самурај“	карате – КК „Самурај“	карате – КК „Самурај“	карате – КК „Самурај“	карате – КК „Самурај“	карате – КК „Самурај“	
09:00 – 15:00						кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ
13:00 – 20:00							
15:15 – 16:15	кошарка – МЗТ		кошарка – МЗТ		кошарка – МЗТ		
17:40 – 18:40		ракет – РК Аеродром“		ракет – РК Аеродром“			
18:45 – 19:45	кошарка – МЗТ	одбојка – „Фокс Волеј“	кошарка – МЗТ	одбојка – „Фокс Волеј“	одбојка – „Фокс Волеј“		
19:00 – 20:00		игроорна – „ФА Вапцаров“		игроорна – „ФА Вапцаров“			
19:00 – 20:00		фитнес, аеробик – „Боди Лајн“		фитнес, аеробик – „Боди Лајн“		фитнес, аеробик – „Боди Лајн“	
19:50 – 20:50	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ		
21:00 – 23:00	кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ		кошарка – МЗТ	кошарка – МЗТ		

ОУ „ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ“					
термин	понеделник	вторник	среда	четврток	петок
17:30 – 20:30	кошарка – МЗТ		кошарка – МЗТ		кошарка – МЗТ

МИРИЗБИТЕ ОД ГОТВЕЊЕ СЕ РЕШАВААТ ВО ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ

Почитувани,

Ми треба помош да се спасам од комшиката што готви на тераса.
Ц.Ц

Почитувани,

Ве молам да ме посочувате како да се постапи со станарите од нашата зграда кои не плаќаат месечно одржување за зградата. Поради нивното неплаќање не сме во можност да ги подмириме сметките кон фирмата што ни го одржува лифтот и постојано сме без лифт.

Однапред Ви благодарам А.С.

Почитувани,

Вашето барање е доставено до нашето Одделение за инспекциски работи. Од таму Ве известуваат дека зградата е во сопственост на сите станари на Заедницата на сопственици и затоа проблемот ќе морате да го решите на тоа ниво (некоја одлука, правилник). Доколку имате дополнителни прашања можете да се обратите до нашиот инспектор за домување и да го контактирате на 2401-521.

Со почит,

Општина Аеродром



ШТЕТИТЕ ОД ДОЖД ПРЕД КОМИСИЈАТА ЗА ПРОЦЕНА

Почитувани,

Неодамнешниот дожд ни направи голема штета. Во подрумот имавме вода 60 - 70 см. Два фрижидери, мебел и сè друго не е во употреба. Ме интересира каде да дојдеме и да пријавиме? Од подружница на ЈП „Водовод и канализација“ која се наоѓа во трговскиот центар во населбата Лисиче, ни рекоа дека прво се пријавува во општина, па потоа од општина давале налог и тие доаѓале и ја вршеле работата. Локацијата е на ул. Гаврил Константиновиќ, 9-б.

Со почит
Ц.Р.

Почитувани,

Во рамки на Советот на Општина Аеродром работи Комисија за проценка и утврдување на висината на штети настанати од природни непогоди и други несреќи на подрачјето на Општина Аеродром, бидејќи тие одлучуваат по однос на вакви писма. Затоа, доколку имате дополнителни прашања, Ве замолуваме да се обратите до посоченото Одделение или на следниов телефонски број 2401-512.

Со почит,
Општина Аеродром

И ГОДИНАВА БЕСПЛАТЕН АНГЛИСКИ ВО ГРАДИНКИТЕ!

Почитувани,

Би сакала да Ве замолам за информација дали оваа година во градинките во Аеродром за децата ќе има организирано англиски јазик, музичко, физичко или балет. Моето дете оди во градинката „Буба Мара“, клон „Пчелка 2“ во Аеродром односно населбата Лисиче и би сакала да знам дали се планираат овие активности. Ве молам доколку сте во можност да се организираат овие активности за децата, бидејќи минатата година децата беа весели со организација на учење на англиски јазик и вежби по физичко. Ова е само еден мотив повеќе децата да сакаат да ги посетуваат градинките и да бидат среќни и весели. Ве молам за информација.

О.В.

Почитувани,

Вашето барање е доставено до Одделението за образование, спорт и култура. Од таму Ве известуваат дека покрај редовните воспитно-образовни активности, децата ќе имаат и бесплатни часови по англиски јазик, како и музичко и физичко образование..

Со почит,
Општина Аеродром



СЕРВИСНИ ТЕЛЕФОНИ

Итна медицинска помош	194
Пожар и елементарни непогоди	193
Центар за известување и тревожење	195

Градинки

Срничка	2450 849
Буба Мара	2434 530

Основни училишта

Блаже Конески	2469 746
Браќа Миладиновци	2460 479
Ѓорѓија Пулевски	2455 510
Љубен Лапе	2450 220
Лазо Ангеловски	2430 324
Димитар Македонски	2440 011
Гоце Делчев	2438 288
Александар Македонски	6152 513

Средни училишта

Владо Тасевски	2464 123
Димитар Влахов	2464 590
Марија Кири Скловски	2452 189

Библиотеки

Јане Сандански	2466 474
Кирил Пејчиновиќ	2450 449
Рајко Жинзифов	2443 450

Цркви

Света Троица	2763 337
Свети Петар и Павле	2439 722
Свети Пророк Илија	2460 825

Полиција 192

ПС Аеродром	2432 362, 3142 408
ПС Драчево	2763 330, 2794 111
ПС Кисела Вода	3223 410, 3142 403

Амбуланти

Јане Сандански	2463 277
Лисиче	2440 810
Пелагонија	2460 478

ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Централа	2400 970
Пријавница	2401 511
Контакт со граѓани	2401 555
Локален економски развој	2401 542
Правна служба	2401 556
Човечки ресурси	2401 531
Легализација на бесправни објекти .	2401 528
Урбанизам	2401 529
Урбанистички планови	2401 529
Осветлување	2401 533
Комунално одделение	2401 532
Комунална инспекција	2401 521
Градежна инспекција	2401 521
Инспекција за домување	2401 521
Финансии	2401 513
Буџет	2401 536
Сметководство	2401 535
Даноци, такси и други приходи	2401 553
Данок на имот	2401 553
Јавни набавки	2401 548
Образование и култура	2401 517
Информатика	2401 518
Социјална заштита	2401 518
Архива урбанизам	2401 525
Архива на Општина Аеродром	2401 559
Совет на Општина Аеродром	2401 512

Јавно осветлување

ЕВН	3205 000
„Свем инженеринг“	3245 875

Јавни претпријатија

ЈП „Водовод и канализација“	2443 129, 2469 844
ЈП „Паркови и зеленило“	2464 272
ЈП „Комунална хигиена“	3216 644, 075/506 090
Оџачарски услуги	2440 293

ПРИЈАВИ КОРУПЦИЈА
0800 10 100

